

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за здравство донесе

**У П А Т С Т В О**  
**ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ**  
**ПРИ ТРУЕЊА СО ИНСЕКТИЦИДИ**

**Член 1**

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување на труења со инсектициди преку практикување на медицина заснована на докази.

**Член 2**

Начинот на дијагностицирање и третман на труења со инсектициди е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

**Член 3**

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинско згрижување на труења со јаглероден моноксид, по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

**Член 4**

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување.

Бр. 07-2913/1  
12 март 2014 година  
Скопје

**МИНИСТЕР**  
**Никола Тодоров**

---

**ТРУЕЊА СО ИНСЕКТИЦИДИ**

МЗД упатство  
12.02.2005

- Труења со пиретрини, пиретроиди и органохлорни соединенија
- Труења со N-dietithyl-Z-methylbenzamide (DEET)
- Референци

**ТРУЕЊА СО ПИРЕТРИНИ, ПИРЕТРОИДИ И ОРГАНОХЛОРНИ СОЕДИНЕНИЈА****ЗНАЦИ И СИМПТОМИ****Пиретрини:**

- Контактен дерматитис.
- Алергиски ринитис.
- Астма.

**Пиретроиди:**

- Парестезии.
- Абдоминална болка, гадење, повраќање.

**Органохлорни соединенија:**

- Малаксаност.
- Грчеви.
- Тремор.
- Апластична анемија (при хронична експозиција).

**ЛАБОРАТОРИСКИ НАОДИ**

- Детектираната доза во урината не корелира со тежината на симптомите.

**ТРЕТМАН**

- Гастроинтестинална деконтаминација.
- При алергиски реакции се дава дифенилхидрамин, и.м или и.в во дози од 25-50 мг.
- Конвулзии се третираат со дијазепам, лоразепам или фенобарбитон.
- Пациенти кај кои не се јавуваат знаци на алергија или конвулзии, по 4- часовна опсервација се пуштаат дома.

**ТРУЕЊА СО N-DIETHYL-Z-METHYLBENZAMIDE (DEET)****ЗНАЦИ И СИМПТОМИ**

- Конфузија.
- Атаксија.
- Генерализирани напади.
- Енцефалопатија.
- Хипотензија и брадикардија при тешки труења.

### **ЛАБОРАТОРИСКИ И ДРУГИ НАОДИ**

- Рутинските лабораториски анализи се уредни.
- Испитувањето на ликворот може да даде лимфоцитна плеоцитоза.
- ЕЕГ наодот може да биде абнормален.

### **ТРЕТМАН**

1. Симптоматски.
2. Тегобите се јавуваат на 2 часа.

### **РЕФЕРЕНЦИ**

1. Roberts D, Buckles NA. Alkalinisation for organophosphorus pesticide poisoning. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library Number: CD004897. In: Cochrane Library Issue 1, 2005. Chichester, UK: John Wiley & Sons, LTD.

1. **EBM Guidelines [www.ebm-guidelines.com](http://www.ebm-guidelines.com). 12.02.2005**
2. **Упатството нема ново ажурирање до 2013 година**
3. **Треба да се ажурира по 3 години.**
4. **Предвидено е следно ажурирање до февруари 2016 година.**